



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 5573/2
18.06.2012 година
Скопје

ЗАПИСНИК **од XXI -та седница на Управниот одбор на** **Фондот за здравствено осигурување на Македонија,**

одржана на 05.04.2012 година со почеток во 13.00 часот во просториите на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

- *Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;*
- *Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член;*
- *Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија - член.*
- *Прим.М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член;*

Отсутни членови на Управниот одбор:

- *Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;*
- *Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија - член;*
- *Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија - член.*

Присутни од ФЗОМ:

- *М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ;*
- *Џемали Мехази, директор на ФЗОМ;*
- *Трајче Саздов, директор на секторот за правни работи (делумно присутен);*

- *М-р Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно присутна);*
- *Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна);*
- *Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно присутен);*
- *Христо Грповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.*

Бидејќи претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска беше отсутна, седницата ја водеше заменикот на претседателот Јован Грповски. На почетокот утврди дека на седницата се присутни вкупно четири членови на Управниот одбор, со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го прочита претходно доставениот

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД

- *Усвојување на записникот од СІХ-та седница на Управниот одбор одржана на 23.02.2012 година;*
 - *Усвојување на записникот од СХ-та седница на Управниот одбор одржана на 05.03.2012 година;*
1. *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи со кои Фондот склучува договори заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица:*
 - *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за ЈЗУ за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;*
 - *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита;*
 - *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат лабораториска дејност со упат од избран лекар;*
 - *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита;*
 - *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за бањите кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;*
 - *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за ПЗУ Специјална болница по хируршки болести Филип Втори-Скопје и Клиничка болница Ацибадем Систина -*

- Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларна хирургија;*
- *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за ПЗУ за здравствени услуги од областа на очната хирургија;*
 - *Предлог за утврдување на вкупен надоместок за БПО за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година;*
 - *Предлог за утврдување на договорен надоместок за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за здравствени услуги од Македонската академија на науките и уметностите;*
 - *Предлог за утврдување на договорен надоместок за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за третирање на осигурени лица заболени од бубрежна инсуфициенца (хемодијализа) од ПЗУ Диамед;*
 - *Предлог за утврдување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012*
2. *Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
 3. *Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
 4. *Предлог за донесување на Одлука за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
 5. *Предлог за донесување на Правилник за начинот на трезорското работење и контрола;*
 6. *Предлог за донесување на Правилник за начинот на отворање и водење на девизни сметки во рамките на здравствената главна книга на корисниците на средства од Буџетот за финансирање на дејноста на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување;*
 7. *Предлог за утврдување на цени на здравствени услуги;*
 8. *Предлог за донесување на Одлука за начинот на постапување и продажба на средства што Фондот го добил во стечајни и други постапки;*

9. Предлог за донесување на Правилник за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
10. Предлог за изменување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болест и повреда или потреба за неа на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата во делот на критериумите заради исправање на технички грешки;
11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство;
12. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
13. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
14. Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на договори кои Фондот ги склучува со здравствените установи заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица;
15. Информација во врска со поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални места;
16. Разно.

Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата.

Бидејќи предлози за дополнување на дневниот ред не беа дадени, Управниот одбор едногласно го усвои следниот

ДНЕВЕН РЕД

- *Усвојување на записникот од СІХ-та седница на Управниот одбор одржана на 23.02.2012 година;*
- *Усвојување на записникот од СХ-та седница на Управниот одбор одржана на 05.03.2012 година;*
- 1. *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи со кои Фондот склучува договори заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица:*
- *Предлог за утврдување на договорни надоместоци за ЈЗУ за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;*

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита;
 - Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат лабораториска дејност со упат од избран лекар;
 - Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита;
 - Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за бањите кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;
 - Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за ПЗУ Специјална болница по хируршки болести Филип Втори-Скопје и Клиничка болница Ацибадем Систина - Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларна хирургија;
 - Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за ПЗУ за здравствени услуги од областа на очната хирургија;
 - Предлог за утврдување на вкупен надоместок за БПО за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година;
 - Предлог за утврдување на договорен надоместок за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за здравствени услуги од Македонската академија на науките и уметностите;
 - Предлог за утврдување на договорен надоместок за вториот, третиот и четвртиот на 2012 година за третирање на осигурени лица заболени од бубрежна инсуфициенца (хемодијализа) од ПЗУ Диамед;
 - Предлог за утврдување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012
2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
 3. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови кои се на Листата на

- лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
- 4. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
 - 5. Предлог за донесување на Правилник за начинот на трезорското работење и контрола;*
 - 6. Предлог за донесување на Правилник за начинот на отворање и водење на девизни сметки во рамките на здравствената главна книга на корисниците на средства од Буџетот за финансирање на дејноста на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување;*
 - 7. Предлог за утврдување на цени на здравствени услуги;*
 - 8. Предлог за донесување на Одлука за начинот на постапување и продажба на средства што Фондот го добил во стечајни и други постапки;*
 - 9. Предлог за донесување на Правилник за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
 - 10. Предлог за изменување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болест и повреда или потреба за неа на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата во делот на критериумите заради исправање на технички грешки;*
 - 11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство;*
 - 12. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
 - 13. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
 - 14. Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на договори кои Фондот ги склучува со здравствените установи заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица;*
 - 15. Информација во врска со поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални места;*
 - 16. Разно.*

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како што е забележано во записникот.

- Усвојување на записникот од СІХ-та седница на Управниот одбор одржана на 23.02.2012 година;

Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од СІХ-та седница на Управниот одбор одржана на 23.02.2012 година.

- Усвојување на записникот од СХ-та седница на Управниот одбор одржана на 05.03.2012 година;

Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои и записникот од СХ-та седница на Управниот одбор одржана на 05.03.2012 година.

ТОЧКА 1 - Предлог за утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи со кои Фондот склучува договори заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица

Воведно објаснување за предложените договорни надоместоци даде Татјана Лукановска. Го изложи пристапот на Фондот во подготвувањето на надоместоците и сите аспекти за кои при тоа се водело сметка. Нејзиното излагање го дополнија директорите Парнарциева – Змејкова и Мехази.

Потоа членовите на Управниот одбор дискутираа за предложените надоместоци при што поставуваа прашања за одделни установи и изнесуваа и свои предлози.

На крајот на дискусијата по оваа точка, Управниот одбор едногласно ги донесе следните одлуки

Одлука

за утврдување вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на

*лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната
здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012
година*

Одлука

*за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на
здравствените установи за обезбедени услуги од областа на
специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од
дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот
и четвртиот квартал на 2012 година*

Одлука

*за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го
исплати
за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и
рехабилитација „Дебарски Бањи - Цапа“ - Дебар на осигурените лица на
Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година*

Одлука

*за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го
исплати
за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО -
Катланово на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот
квартал на 2012*

Одлука

*за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го
исплати
за услуги извршени од АД Негорски бањи - Негорци на осигурените лица
на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012*

Одлука

*за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го
исплати
за услуги извршени од АД Цар Самуил - Банско на осигурените лица на
Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012*

Одлука

*за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го
исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“
за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија
во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година*

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал“ - СКОПЈЕ за услуги од областа на офталмолошката болничка здравствена заштита во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Систина офталмологија“ - СКОПЈЕ за услуги од областа на офталмолошката болничка здравствена заштита во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на биомедицински потпомогнатото оплодување во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок

**што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „ДИАМЕД“
- СКОПЈЕ за третирање на осигурените лица со хемодијализа
во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година**

Одлука

**за определување на месечниот износ на средства кој здравствените
установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се
пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го
добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на
Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал квартал на 2012 година**

**ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување
на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија**

Предлогот го образложи Кристина Христова наведувајќи помеѓу останатото дека со предложените измени ќе се олесни и спроведувањето на тендерите за набавка на лекови во здравствените установи. Ова оттаму што со измените во делот на јачините на лековите од болничката позитивна листа, ќе се заменат сите конкретно наведени јачини/концентрации на лековите од Листата на лекови со кратенката „СРЈ“ (сите регистрирани јачини). Предлогот е усогласен со Министерството за здравство. Во вториот дел предлогот содржи измени заради технички усогласувања. Тие се потребни заради усогласување на податоците наведени во Листата на лекови со податоците за регистрирани лекови во земјата и за нив не се предвидуваат дополнителни финансиски импликации.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука

**за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар
на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија**

со која се извршија предложените измени и дополнувања.

**ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата
на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија и Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог
референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија**

Кристина Христова објасни дека врз основа на податоци објавени на интернет страницата на Бирото за лекови и по дописи доставени до Фондот од дистрибутери односно производители на лекови за прекин на производство или прекин на дистрибуција на одредени лекови или доколку лек нема одобрена единствена цена, констатирана е потребата да се избришат одредени лекови од Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови на товар на Фондот. Овие лекови се наведени во работните материјали.

Новорегистрираните готови лекови во Република Македонија за генерики за кои Комисијата на Фондот по извршените проверки на Листата на лекови констатираше дека референтната цена не се менува, дадени се во посебен прилог на работните материјали. Се предлага тие да се додадат во одлуката.

По објаснувањето на Кристина Христова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Кристина Христова даде објаснување и на предлогот за утврдување на предлог референтни цени на лекови и дополнителни објаснувања по прашањата на членовите на Управниот одбор. Потоа Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за утврдување на предлог референтни цени на лекови

ТОЧКА 4 – Предлог за донесување на Одлука за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата и по објаснувањето на Златко Алексов, едногласно донесе

Одлука

за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 5 – Предлог за донесување на Правилник за начинот на трезорското работење и контрола

По објаснувањето на директорката Парнарџиева – Змејкова, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

**Правилник
за начинот на трезорското работење и контрола**

ТОЧКА 6 – Предлог за донесување на Правилник за начинот на отворање и водење на девизни сметки во рамките на здравствената главна книга на корисниците на средства од Буџетот за финансирање на дејноста на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување

И предлогот од точката 6 на дневниот ред откако директорката Парнарџиева – Змејкова даде објаснување беше усвоен, и Управниот одбор едногласно донесе

**Правилник
за начинот на отворање и водење на девизни сметки во рамките на
здравствената главна книга на корисниците на средства од Буџетот за
финансирање на дејноста на јавните здравствени установи за
остварување на правата од здравственото осигурување**

ТОЧКА 7 - Предлог за утврдување на цени на здравствени услуги

Директорката Парнарџиева – Змејкова даде објаснување по оваа точка на дневниот ред. Наведе дека предложените цени се изготвени како резултат на анализите на фактурираните износи и средбите за преговори одржани помеѓу Фондот, Клиниката за урологија, Клиника за токсикологија, Клиника за тораковаскуларна хирургија, Клиника за очни болести, Клиника за дерматологија, Клиника за хематологија, Клиника за кардиологија и Клиниката за гинекологија, се, предлагаат корекции на 73 референтни цени во ДСГ методологијата коишто се наведени во работните материјали. Предложените измени се базираат на анализата направена од страна на стручните служби при ФЗОМ на трошоците (здравствени услуги и лекови, вграден и потрошен медицински материјал) внесени во ДСГ груперот, доставената евиденција за чинење на овој вид на услуги од јавните здравствени установи, каде се извршувале овие услуги, проверка на нивните реални расходи, како и споредба со цените во државите во соседството.

Потоа објасни дека се предлага и усвојување на две нови цени за дневна болница и болнички ден - стационар. Имено, по укажување од страна на здравствените установи, во праксата се јавува потреба од хоспитализирање на

пациентите за апликација на медикаментозна терапија и при тоа пациентот не престојува повеќе од 4 часа во болницата. Со цел да се овозможи евиденција на услугата во дневна болница се јавува потребата од воведување на дополнителен пакет. Воведувањето на референтна цена за болнички ден во стационар со вклучени здравствени услуги и медикаментозна терапија за болни во геронтологија, овозможува евиденција на здравствените услуги кои се пружаат на болните од страна на геронтолошките установи. При тоа, оваа референтна цена ги опфаќа трошоците кои се однесуваат на болничкиот ден со вклучени здравствени услуги и медикаментозна терапија.

Управниот одбор објаснувањето го прифати и врз основа на предлогот едногласно донесе

Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна болница и болнички ден во болничката здравствена заштита

и

Одлука

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи

ТОЧКА 8 - Предлог за донесување на Одлука за начинот на постапување и продажба на средства што ФЗОМ ги добил во стечајни и други постапки

Врз основа на предлогот од работниот материјал за седницата, заради уредување на постапката за впаричување на средствата што Фондот ги добил во стечајни и други постапки а кои не се потребни за извршување на функциите на Фондот, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука

за начинот на постапување и продажба на средства што ФЗОМ ги добил во стечајни и други постапки

ТОЧКА 9 - Предлог за донесување на Правилник за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Заради усогласување на важечкиот правилник со одредбите на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од здравственото осигурување, Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство и новите Критериуми за дијагностичките постапки и оценка на привремената спреченост за работа

поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство, Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата едногласно донесе

**Правилник
за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија**

ТОЧКА 10 - Предлог за изменување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата во делот на критериумите заради исправање на технички грешки

Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата едногласно донесе

**Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапките и
поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за
работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од
потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за
работа во зависност од видот на болеста и повредата**

Со овој правилник се извршени измени и дополнувања во делот на критериумите за дијагностичките постапки и оцена на привремената спреченост за работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство, кои се составен дел на правилникот.

ТОЧКА 11 - Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

**Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците
предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени
услуги на осигурените лица во странство**

со која се заменија со нови обрасците Барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на дополнителни трошоци (Образец на барање Л2), Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко

лекување во странство на товар на ФЗОМ (Образец на барање Л4) и Предлог за упатување на лекување во странство (Образец – ПЛС).

ТОЧКА 12 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека предложените измени во целост се однесуваат на секторот за информатика и се подготвени заради подобрување на неговата организациона структура.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

**Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за организација и
систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија**

ТОЧКА 13 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека и измените на овој правилник се однесуваат на секторот за информатика. Со измените се утврдуваат нови бодови за работните места во секторот.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

**Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината
на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на
Македонија**

ТОЧКА 14 - Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на договори кои Фондот ги склучува со здравствените установи заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на предлозите од работните материјали за седницата дополнети со предлози од членовите едногласно донесе

Одлука
за утврдување на формата и содржината на анекси на договори што
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со
здравствените установи заради купување на здравствени услуги во
интерес на осигурените лица

со која се утврди формата и содржината на четири анекси на договори што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи.

ТОЧКА 15 - Информација во врска со поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални места

Управниот одбор ја разгледа Информацијата подготвена од стручната служба на Фондот за поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални места. Врз основа на Информацијата, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени
рурални подрачја и места

со која се утврдија три нови оддалечени рурални подрачја.

ТОЧКА 16 – Разно

Бидејќи под точката разно немаше предлози за разгледување, по донесената одлука од точката 15 дневниот ред на седницата беше исцрпен и Управниот одбор во 15.45 часот заврши со работата на CXI -та седница.

Записничар,
Христо Трповски

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска

Согласен, директор:
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова
Џемали Мехази